

БОЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЈА НА СВЕТИОТ ОТЕЦ НАШ ВАСИЛИЈ ВЕЛИКИ

Оваа Божествена Литургија се служи само десет пати во годината. Се совршува одделно или заедно со Вечерната.

Одделно се совршува на 1^{ви} Јануари, празникот на свети Василиј Велики, во неделите на светата Велика Четириесетница (освен во неделата на Цветници), и на празниците: Рождество Христово и Богојавление, ако тие се паднат во недела или понеделник.

Заедно со Вечерната се совршува во предвечерието на празниците: Рождество Христово (24^{ти} Декември) и Богојавление (5^{ти} Јануари), ако навечеријата се паднат во деновите од понеделник до петок. Во тој случај на самите празници се совршува Литургија на свети Јован Златоуст. Заедно со Вечерната, оваа Литургија се совршува и на Велики четврток и на Велика сабота.

Василиевата Литургија не се извршува во третата, четвртата и петтата недела од светата Велика Четириесетница, како и на Велики четврток, ако во тие денови се падне празникот: Благовештение на Пресвета Богородица. Во тој случај се совршува Златоустова Литургија.

Поредокот и упатствата во Литургијата на свети Василиј Велики се исти како и во Литургијата на свети Јован Златоуст, со таа разлика што некои од молитвите

кои Свештеникот ги чита тивко се подолги, па песните што ги пее Народот во тоа време треба да се пеат по-споро.

Тоа се: „Свјат, Свјат, Свјат Господ Баваот...“ и „Тебе појем...“

Наместо: „Достојно јест јако во истину...“ се пее на 8-ми глас:

О тебје радуетсја благодатнаја всјакаја твар, ангелскиј собор и челољеческиј род, освјаштениј храмe и рају словесниј, дјевственаја похвало, из нејаже Бог воплотисја и младенец бист, прежде вјек сиј Бог наш, ложесна бо твоја престол сотвори, и чрево твоје прострањеје небес содјела, о тебје радуетсја, благодатнаја, всјакаја твар, слава тебје.

После: „И всјех и всја.“ се пее на 4-ти глас тропарот:

Небојавленаго Христова тајника владичња светилника пресвјетла, иже од Кесарији Кападокијскија страни, Василија Великаго вси да восхвалим.

Кога Василиевата Литургија се совршува со Вечерната, тогаш по отпустот на 9-ти час Свештеникот возгласува: „Благословено е Царството...“, а после: „Амин.“ веднаш се чита: „Пријдите поклонимсја...“ и предначинателниот псалм. Потоа, сè е по редот на Вечерната до Входот кој се прави со Евангелие.

После читањето на паримеите:

Ѓаконот: На Господа да се помолиме.

Народот: Господи помилуј.

Свештеникот: Зашто свет Си, Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина, и Светиот Дух, сега и секогаш,

Ѓаконот: и во вековите на вековите.

Народот: Амин.

Следува Трисветата песна или онаа што се пее на-место неа, па Апостолот, Евангелието и понатаму сè по ред како и во Божествената Литургија на свети Јован Златоуст.

Отпустителен тропар на свети Василиј Велики гл. 1-ви.

По целата земја излезе гласот твој, затоа што го прими словото твое преку кое боголепно одогмати, природата на битијата ја појасни, човечките обичаи ги украси, Царски свештениче, отче преподобни, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души.

Слава... Кондак гл. 4-ти.

Си се покажал темел нерасклатив на Црквата, раздавајќи им на сите смртници неповредливо господство, запечатувајќи го со твоите догмати, небесниче Василије, преподобни.

И сега и секогаш... **Кондак гл. 4-ти.**

Небо многусветло Црквата се покажа, просветлувајќи ги сите верни, во неа стоејќи повикуваме: Овој дом утврди го, Господи.

Крај
на Божествената Литургија на светиот отец наш
Василиј Велики